

ДРУШТВО НА ФИЗИЧАРИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

основано 1949



Архимедова 3, 1000 Скопје, Република Македонија

Д-р Боце Митревски, Претседател bocemitrevski@gmail.com 078 278 545

Весна Манчевска, Секретар vesna.mancevska@gmail.com 070 355 278

Д-р Ристе Попески Димовски, Благајник, ristepd@gmail.com 070 339 103

Д-р Ламбе Барандовски, fizikanatprevvari@gmail.com 070 232 840

Телефакс: +389 (0)2 3228 141; URL: <http://www.dfrm.org>

Жиро сметка: 300000001043853, Комерцијална банка А.Д. Скопје



Скопје, септември 2018

Почитувани директори, наставници, ученици и родители,

Друштвото на физичарите на Република Македонија (ДФРМ) го најавува одржувањето на **XLII Школа „Млади физичари“**, која се одржува во рамки на „Ноември - месец на науката“.

Школата е наменета за

- ученици од основните училишта (**осмо и деветто одделение**) и нивните наставници по физика
- ученици од средните училишта (**сите години и струки**) и нивните наставници по физика
- Изложбата и натпреварот со демонстрации, експерименти, изработки, модели и симулации е од отворен тип и може да ја посети секој граѓанин

XLII Школа „Млади физичари“ ќе се одржи на 9 и 10 ноември 2018 година (петок и сабота) во Скопје (Skopje City Mall)

*Школата „Млади физичари“ е дел од настанот „Ноември - месец на науката“
Повеќе информации за настанот на <https://biologija.yolasite.com> и <http://www.sctm.mk>

Програмата вклучува:

- Предавања
- Демонстрации, експерименти и изработки (во понатамошниот текст експерименти)
- Изложба на литература, опрема и апаратура за експериментална работа и сл.
- The Light Fantastic show - несекојдневни доживувања со светлината
- Забавни активности и дружење во Skopje City Mall

Секој регистриран учесник на Школата „Млади физичари“ добива:

- Сертификат за учество на школата „Млади физичари“
- Посета на предавањата и изложбите (експерименти, штандови и сл.)
- Книга од предавањата
- Успешните ученици/ментори во делот експерименти добиваат и диплома и награда
- Освежување и закуска
- Сертификат за учество на настанот „Ноември-месец на науката“*.

Незадолжително, со експеримент може да се претстави ученик или група од најмногу двајца ученици. Оценувањето на експериментите ќе биде, 50% од изработка и 50% од презентација.

Оние ученици што ќе се претстават со експеримент (Skopje City Mall, холовите на трет кат) треба да испратат пополнет образец „Опис на експериментот“ најдоцна до **26 октомври 2018** на vesna.mancevska@gmail.com

Пополнета пријавата (Excel документ) за учество на Школата се испраќа по електронска пошта (може и повеќе учесници во една пријава) на vesna.mancevska@gmail.com

Краен рок за пријавување за Школата „Млади физичари“ е 19 октомври 2018 година (23.59)

Котизацијата за учество на Школата „Млади физичари“
за ученици

500 ден. (уплата најдоцна до 26 октомври 2018)

800 ден. (преку каса прими, ако уплатата се прави на денот на регистрацијата)

за наставници

200 ден. за членови на ДФРМ (платена членарина за 2018), за уплата до 26 октомври 2018

0 ден. за членови на ДФРМ (ако е ментор на најмалку пет ученици)

500 ден. за наставници кои не се членови на ДФРМ, уплата до 26 октомври 2018

800 ден. (преку каса прими, ако уплатата се прави на денот на регистрацијата)

Потребни податоци за уплата*

Назив на налогодавачот:	Име и презиме на учесникот
Назив на примачот:	Друштво на физичарите на РМ
Жиро сметка:	300000001043853
Банка на примач:	Комерцијална банка
Цел на дознака:	Котизација за Школа МФ 2018

*Ако се врши истовремена уплата за повеќе учесници, до благајникот на ДФРМ на меил треба да се испрати список на учесници за кои важи уплатата ristepd@gmail.com

Потребните документи за пријавување (Excel) документ и за опис на експериментот (Word документ) се достапни на веб страната на ДФРМ, www.dfrm.org

Скопје, 17.09.2018

Проф. д-р Боце Митревски
Претседател на ДФРМ

